

Почитувани колеги студенти,

Уписот на зимскиот семестар 2021/22 и заверката на претходниот летен семестар ќе се спроведува во периодот 20.09-30.09.2021.

- Потребните документи за запишување на зимски семестар (образец за упис, образец за заверка и индекс) студентите ги доставуваат кај координаторот Проф. Анета Гацовска-Барандовска.

На **20.09.2021** (заради обвсрки со комисијата за акредитација на нови студии) координаторот на ИМ ќе ги прима само документите за упис на **третиот** семестар, доставени во кутија пред канцеларијата број 127/1 или лично на 21.09.2021 во периодот од 9-12.00 часот. Истите ќе бидат вратени на студентите на 21.09.

Координаторот ќе биде на располагање на студентите во периодот 21-24.09.2021, а за студентите кои нема да достават документација во овие термини, документите може да се остават во библиотеката на институтот, ќе бидат разгледани, проверени и ќе бидете известени кога да ги подигнете и да се јавите на студентски прашања. За индексите кои не се прегледани лично, во електронска порака ќе бидете известени за евентуалните проблеми. За консултации може да се обратите и на aneta@pmf.ukim.mk.

Термините за поднесување документи се внесуваат во распоред, термин за упис на студентски прашања (во траење од 5 минути) за деновите 21-24.09.2021, како и за 28.09 – 1.10.2021.

Пресметката на кредитите и износите за уплата при упис се дадени во соопштението на деканатот. Пожелно е да го користите калкулаторот поставен на страната на ИМ (пресметките во iknow системот не се секогаш точни). Студентот со проверени и потпишани документи, извршува уплата на средства, и сите документи ги доставува на Студентски прашања во својот точно определен термин и просторија.

Доставувањето на документите за студентите на ИМ и групата МФ ќе се одвива на **Шалтерот на Службата на студентски прашања** и тоа во деновите 21.09.2021 - 24.09.2021 (секој ден од 11:00 до 14:00ч.) и 28. 09.2021 - 01.10.2021 (секој ден од 11:00 до 14:00ч.) – **со задолжително претходно закажан термин кај координаторот.**

Координатор на Институтот за математика

Проф. д-р Анета Гацовска - Барандовска